

ПОДРУЖНИЦА:
Штета број:
Број на полиса:
Важност од:

**Пријава на штета на предмети во
домаќинство**

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ:

Осигуреник/Оштетен :, ЕМБГ/ЕДБ:

Место и адреса на живеење / Седиште :, ЕМБС:

Е-маил:....., Тел.број:

II. ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН:

Штетниот настан се случи на ден: (во колку часот) : на место:

Причина за штетата (потребно е да се заокружи) : пожар, удар на гром, експлозија, олуја, град, провална кражба, разбојништво, обична кражба, кршење на стакло, одговорност, манифестации, демонстрации, паѓање на воздушни летала, поплава, буица, излевање на вода од водоводни и одводни цевки и уреди за греење со топла вода и парно греење, лизгање на тло, одрон на земјиште, снежна лавина и друго.

III. ПОДАТОЦИ ЗА ОШТЕТЕНИОТ ПРЕДМЕТ:

Предмет на оштетување	Опис на оштетувања	Година на набавка

IV. ИЗЈАВА ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА ШТЕТА:

Детален опис на настанување на штетата:

Кога и во која полициска станица е пријавен случајот и кога е извршен увид ?

Претпоставен износ на штетата (приближно)

V. ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ:

Одобрениот износ на штета во согласност со важечките услови за осигурување да се исплати на следната трансакциска сметка:

Број :, Банка

Сопственост на

ИЗЈАВА

*Јас долупотпишаниот изјавувам дека сите податоци дадени во оваа пријава се точни и вистинити. Намерно лажно прикривање/прикажување на информации претставува кривично дело согласно позитивните законски норми и може да има за последица губење на правата од осигурување.

*Со потпишувањето на овој образец се согласувам со можноста Триглав Осигурување АД, Скопје да ги доставува сите документи и обрасци во електронска форма на е-маилот на оштетениот наведен во точка I од пријавата.

☐ да

☐ не

*Во согласност со Законот за заштита на лични податоци изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци, да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани од страна на осигурувачот Триглав Осигурување АД, Скопје, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на неговото право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

Во На ден

ОСИГУРЕНИК / ОШТЕТЕН